


СОВРЕМЕННОСТЬ



5

СОВРЕМЕНОСТ

СПИСАНИЕ ЗА ЛИТЕРАТУРА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ

2004
Год. 52, број 5 (декември)

Издавачки совет:

д-р Димитар Бошков (претседател),
Светлана Христова-Јоциќ, Евтим Манев,
д-р Науме Радически, д-р Георги Сталев,
д-р Васил Тоциновски и Радован П. Цветковски

Редакција:

м-р Методи Манев, м-р Виолета Мартиновска и
д-р Васил Тоциновски (главен и одговорен уредник)

Ликовно-графичко уредување:

Илија Богоевски

Лекцијор:

Верица Тоциновска

Комијутерска подготовка и печат:

Академски печат, Скопје

Списанието излегува петнати годишно со материјална поддршка од
Министерството за култура на Република Македонија
Материјалите до еден авторски табак, се доставуваат на дискета и печатен
текст на маџедониан тајмс 12, не се рецензираат и не се враќаат.
Адреса: Списание "Современост", Скопје,
ул. Франклин Рузвелт 8, пош. фах 221.
Чек с/ка 30000001185473,
Даночен број 4030988132811
Комерцијална банка а.д. Скопје
Годишната претплата изнесува 500 денари, за странство 40 евра.

СОДРЖИНА

Петре БАКЕВСКИ ТЕМЕЛ	7
Паскал ГИЛЕВСКИ ОСТРОВ ВО ПЕКОЛОТ	20
Радован П. ЦВЕТКОВСКИ ВО ДЛАНКАТА НА ЈАТОТО	27
Стојан КОЧОВ ПЕСНО ПРОНАЈДИ ЈА МОЈАТА МАЈКА	32
Никола АЛТИЕВ НЕ ТЕ ИЗМИСЛИВ ЈАС	37
Александра ПОПВАСИЛЕВА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ ИЗВОР ЗА ОПСТАНОК И ВО ФАНТАЗИЈАТА НА ОБИЧНИОТ ЧОВЕК	44
Мирослав КОУБА БЕЛОРУСКИТЕ МОТИВИ ВО ЈУЖНОСЛОВЕНСКАТА ПРЕРОДБА	61
Александар ИЛИЕВСКИ ОКОЛУ ПРАШАЊЕТО ЗА БУКВАРОТ НА ЈОСИФ КОВАЧЕВ	68
Марјан ПАТЛИЦАНКОВСКИ МИТОЛОШКО-ФАНТАСТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ВО “ТВРДОГЛАВИ” И “МИРАКУЛИ НА ГРОЗОМОРАТА” ОД СЛАВКО ЈАНЕВСКИ	72
Ранко МЛАДЕНОСКИ НАРАТИВНИТЕ СЕГМЕНТИ ВО РОМАНОТ “ПРОРОКОТ ОД ДИСКАНТРИЈА” ОД ДРАГИ МИХАЛОВСКИ	79
Иван ИВАНОВСКИ ГОСТУВАЊАТА КАКО МОСТОВИ НА ЗБЛИЖУВАЊЕ	89
ИСЧЕКОРУВАЊА	
Перица САРЦОСКИ КАРПА ЖИВА	104
Мито ЈУЗМЕСКИ СТО ГОДИНИ КОПНЕЖ	106
ПРИОПШТУВАЊА Страници за списанието “Градина” Ниш, Србија и Црна Гора	
Добривое ЈЕВТИЌ ОКО И ХОРИЗОНТ	112
Бојан ЈОВАНОВИЋ СЛЕГУВАМ КАЈ БРЕГОТ	113

Велимир КОСТОВ НОКТА СИ ОДИ ПО СВОЈОТ ПАТ	115
Горан СТАНКОВИЋ БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА	117
Звонко КАРАНОВИĆ ТРИПТИХ ЗА ОСАМЕНЕНИТЕ ДЕВОЈКИ	119
Зоран ПЕШИЋ СИГМА ПАТУВАЊЕ НА ФОРМАТА	123
Тихомир НЕШИЋ ЗАДУЖБИНА НА ВЕТРИЛО	127
Саша ХАЦИ ТАНЧИЋ ТАЛОГ	130
Драган Ј. РИСТИЋ ДЕТСКИ ПОДАРОК	133
КРИТИЧКИ ПРЕГЛЕД	
Гане ТОДОРОВСКИ ГРСКИ СОЗНАЈБИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ МЕГУ ДВЕТЕ СВЕТСКИ ВОЈНИ	134
Виолета МАРТИНОВСКА НЕИСЦРПНАТА УБАВИНА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КНИЖЕВНОСТ	141
Славчо КОВИЛОВСКИ ТРАЈНИ ПОРАКИ ЗА ГЕНЕРАЦИИТЕ ШТО ДОАГААТ	144
Ранко МЛАДЕНОВСКИ НЕСЛУЧАЈНА КРИТИКА ЗА НЕСЛУЧАЕН АВТОР	148
Гане ТОДОРОВСКИ ПРОШIREНИ БЕЛЕТРИСТИЧКИ ВИДУВАЊА НА МАКЕДОНСКИОТ АКТУЕЛЕН МИГ	150
Борис АПОСТОЛОВ УБАВИНАТА НА ЦРНИЛАТА	155
Славчо КОВИЛОВСКИ ПАТУВАЊЕ ДО БЕСКРАЈОТ	159
Христо ПЕТРЕСКИ КНИГА - МАНИФЕСТ ЗА ГРУБАВИНите НА ЖИВОТОТ	161
Радован П. ЦВЕТКОВСКИ РОМАН СО УБЕДЛИВА И АКТУЕЛНА СОДРЖИНА	163
Душко ЦАЦКОВ НАДЕЖНО ДЕБИ	169
Александар КИРКОВСКИ ТЕЖИНАТА НА ЧОВЕЧКОТО ТРЕПЕРЕЊЕ	172

Ранко МЛАДЕНОСКИ

НАРАТИВНИТЕ СЕГМЕНТИ ВО РОМАНОТ „ПРОРОКОТ ОД ДИСКАНТРИЈА“ ОД ДРАГИ МИХАЈЛОВСКИ (втор дел)

1.5.2. Демистификација на евангелските чуда

Станува збор, всушност, за наративна постапка во романот којашто може да се детерминира како демистификација на чудата што ги прави Исус Христос во новозаветните евангелија. Таму, во евангелијата, чудата на Исус се под превезот на мистичноста, на необичноста, на тајната до која не може да допре човековиот ум и разум. Тие чуда, впрочем, и ја имаат функцијата да ја потврдат, да ја покажат и да ја докажат безграницата сила, непоимливата моќ Божја. Човекот е поставен пред тајни (мистерии) кои не може да ги декодира. Неговиот избор е сведен на тоа да ги прифати тие чуда како такви или да ги отфрли, да верува или да не верува во нив. Тој, човекот, не може да направи ништо во врска со тие чуда (човековата предикативност во таа смисла е сведена на нула, тој не смее ни да помисли да ја земе функцијата на субјект) и е доведен во состојба на крајна пасивност. Од таквата латентна состојба човекот (ако има амбиција и интенција да стане субјект) може да се извлече единствено ако успее на некој начин да ги декодира, да ги дешифрира, да ги растајни, да ги демистифицира чудата на Исус со својот разум. Таа неопходна демистификација на Исусовите чуда е извршена во „Пророкот од Дискантрија“. Постапката на

демистификација на чудата во романот е во функција да ја испровоцира предикативноста (дејствителноста) на инферирната страна (народот) кој се соочува со мистичноста (тајноста) на сидот (неантропоморфен лик во функција на реноминацијата). Човекот ќе стане субјект (и актант - дејствуваач, а не само карактер - лик) во овој момент кога ќе почне да ги демистифицира чудата Исусови. Народот (македонски) ќе стане субјект (и актант, а не само лик) тогаш кога ќе почне да го демистифицира (растјнува, разоткрива) „*сигоӣ што значи име*“.¹ Демистификацијата на сидот подразбира и демистификација на проблемот со името, проблемот со идентитетот.²

¹ ПД, стр. 109.

² Потсетуваме на фактот дека сидот во „Пророкот од Дискантрија“, како неантропоморфен лик, добива митски димензии. Приказните за него се толку испреплетени со мистичност, што тие стануваат митови на еден народ. Бидејќи сидот е симбол (знак) за името (или безименоста - преименувањето), тоа имплицира дека и проблемот со името (со идентитетот на еден народ) станува мит. Митот престанува да биде тоа (мит) тогаш кога ќе се растајнат сите негови елементи. Тогаш тој станува обична приказна. Проблемот со името (со идентитетот) ќе престане да биде тоа (проблем) тогаш кога ќе се растајнат (демистифицираат) сите негови елементи. Тогаш тој (проблемот со името) станува обична приказна за себе, за проблемот со името. Тогаш веќе ќе го нема проблемот со името, односно народот ќе ја достигне точката на идентитетот.

Суштината на неопходноста да се демистифицира сидот (проблемот со името) би можела да се бара и во постоечките историски факти (кои со текот на вековите се трансформирале во приказни - митови) за славното минато на името - идентитетот Македонец, Македонија. „Рејко кој овде знае ио нешто за своето минато“ - резигнирано потврдува Василиј на почетокот на нарацијата.³ Демистификацијата на актуелниот (сегашниот) проблем со името е изводлива (и оправдана) само со помош на историскиот инструментариум, со демистификација (знаење, познавање, распознавање) на „своето минато“. Идентификацијата на своето минатото подразбира идентификација на сопствениот идентитет. Митовите за минатото (генериирани со трансформација на историските факти) треба да се демистифицираат како што се демистифицираат чудата на Исус. Минатото лежи во сегашноста и во иднината. Сегашноста лежи во минатото и во иднината. Иднината лежи во минатото и во сегашноста. Овие временски категории во „Пророкот од Дискантрија“, како што веќе потенциравме, се испреплетуваат. Тогаш кога проблемот со името (со идентитетот) ќе се демистифицира и кога ќе стане вонвременска категорија, него едноставно ќе го снема. Ќе стане ирелевантен.

2. СЕГАШНОСТА

Настани од последната деценија на 20 век ги полнат страниците на вториот дел од романот „Пророкот од Дискантрија“. Станува збор за времето по осамостојувањето на Македонија, за сите перипетии околу (не)признавањето на македонската држава. И во овој втор

дел од романот како конструктивни елементи на нарацијата се јавуваат неколку конфликти. Конфликтот со јужниот сосед (името - сидот), конфликтот меѓу сините и црвените (возот), стариот конфликт (сега во мошне поублажена форма) меѓу Василиј и Теофилакт и други. Како наративни сегменти, сепак, и натаму функционираат името (поточно реноминацијата⁴), сидот, угорницата, возот (синиот и црвениот) и бегањето (иселувањето) на многу Македонци од сопствената „безимена земја“.

2.1. Реноминација

Во врска со името (Македонија, Македонци), особеност на првиот дел на романот е обезименувањето, додека особеност на вториот дел на романот е преименувањето (реноминацијата). Сепак, меѓу овие две категории ставаме знак на еднаквост затоа што и преименувањето на еден народ претставува обезименување. Националното име е еден од најзначајните сегменти на човековиот идентитет и токму затоа каква и да е промена во неговата структура не може да значи ништо друго освен обезименување, губење на препознатливиот национален идентитет.

Корените на проблемот со името, според наративната структура на овој роман, се поставени во 10 век од страна на немакедонскиот Архиепископ Теофилакт. Во последната деценија на 20 век категоријата обезименување еволуира во преименување (реноминација) на Македонците и на Македонија. Сето тоа се прави под притисок на западноевропската дипломатија, онака како што обезименувањето во 10 век се вршло

³ ПД, стр. 7.

⁴ Терминот *реноминација* го употребуваме со значење преименување (менување на името, на идентитетот).

под притисок на византиското (ромејското) царство. Изменети се околностите и претендентите кон обезименувањето, но целта е иста - да се обезличи националниот идентитет на Македонецот. Станува збор, всушност за аналогна актантна структура во првиот и во вториот дел од романот во врска со овој наративен сегмент.

Актантниот модел во врска со реноминацијата во вториот дел од романот содржи и една апсурдна конструкција. Ако западноевропската дипломатија е субјект кој се стреми кон промена на името (објект) на еден народ и на една држава, тогаш тој народ, бидејќи не би се согласил да се промени неговото национално име, се јавува во актантната функција на противник. Но, покрај оваа предикативна функција, народот (како актант) под влијание (сугестија) на субјектот (западноевропската дипломатија) ја трансформира (на несакана) својата актантна функција и во актантниот модел од противник се претвора во помошник (за промена на својот национален идентитет). Западноевропската дипломатија, не сакајќи да го употребува името на државата (Македонија), ја користи синтагмата „*this country*“.⁵ Народот поставен во актантна функција на противник многу лесно и брзо ја прифаќа оваа игра на зборови и ја зема функцијата на помошник.⁶ Апсурдноста на ситуацијата

(да се бара од еден народ да го промени своето име) очигледно бара апсурдност во наративниот тек. Тоа е реализирано со промена на позицијата на народот од актантната куќичка на противник во актантната куќичка на помошник.

Се наметнува прашањето кој е вистинскиот мотив за ваквата гротескна трансформација на актантната функција и која е функцијата на ваквиот сегмент во наративната програма. Предикативноста на ваквата актантна трансформација ја содржи во себе категоријата автореноминација (себепреименување), односно самонегација или негирање на сопствениот национален идентитет. Ваквата дејствителност на народот како лик ја имплицира категоријата автодеструкција или самоуништување. Синдромот на самоуништување е атрубит (етикета, сема) кој му се припишува на народот. Историските факти од миналото на истиот тој народ ја потврдуваат ваквата етикета, односно ваквата негова особеност. Идентична предикативност народот манифестира и преку уништувањето на возот кој треба да биде поставен во функција на помошник за уривање на сидот, односно за враќање на името на македонскиот народ. Значи, во вториот дел од романот раскажувачката структура ја полни уште еден сегмент, а тоа е таканаречениот синдром на самоуништување илустриран со помош на веќе спомнатата категорија автореноминација, односно себепреименување.

⁵, „Секогаш кога ќе стапанеше збор за нашата земја или кога синтаксата на реченицата едноставно вришише по нашето име, тие, очигледно по договор, велеа или *this country* или *your country* за еднаш, бидејќи нека му илјади на едниот, да го употреби она *the country of your minister* кое беше врв на иронијата и дефинитивно нè потврдуваше како напуштено стапо овци кое еште, можело да пршишади тури и на еден министер“. (ПД, стр. 136).

⁶, „Простијо нема да ми веруваши колку брзо народот го научи и сфаќи... Веќе следниот ден...

иочна да го изговара овој чудовишен склой на ова штуѓи збора што шака лесно и неодговорно излезе од устите на оние овајца. Во следниот денови, луѓето тури не се позорувава со вообичаените позорави за добро утро или добар ден, штуку едноставно си велеа 'Каж си бе, дис кантири?'. А оийпозорувувањето редовно беше 'Еве сум бе, дис кантири!...' И шака, од ден на ден, ова дис кантири шолку се одомакини што наскоро... угорницава сами си ја завикавме дискантирија“. (ПД, 137-138).

2.1.1. Дискантрија

Ефектот на реноминацијата е Дискантрија. Коренот на експликацијата (значи, зборуваме за површинското ниво) на ваквата реноминирана форма на националниот и државниот идентитет се содржи во англиската синтагма „this country“ чијашто семантика алудира на „оваа земја“. Станува збор, всушност, за „лингвистички трик“ на западноевропската дипломатија која, не сакајќи да го употребува името на државата Македонија, ја користи оваа синтагма и други слични на неа. Од ваквата синтагма (показна заменка + именка) се раѓа новото име (реноминацијата) на државата Македонија во држава Дискантрија. Експлицитен е податокот во романот дека државата е примена во Организацијата на Обединетите нации под името Дискантрија.⁷ Значи, во наративната програма на романот се јавуваат груби манифестации на авторцинизам (или автоиронија) проследен со комични (смешни!) структурални елементи кои алудираат на комичната ситуација која подразбира промена на име на една држава и на еден народ.

⁷ Излегувајќи сосема надвор од текстот на романот (или вршејќи груба дигресија), ќе го потенцираме историскиот факт дека Република Македонија е примена во Обединетите нации под привременото име „Поранешна Југословенска Република Македонија“, односно ПЈРМ, или FYROM, како што ја детерминираат западноевропските земји. Тоа значи дека земајќи ги предвид историските факти и гротескните (можеби и трагикомичните) конструкции во романот, може слободно да се стави знак на еднаквост меѓу Дискантрија и FYROM. Би можеле во тој контекст да ја изведеме импликацијата дека онолку колку што е цинична (иронична, саркастична) конструкцијата Дискантрија, толку (а можеби и повеќе) е таква смешната конструкција FYROM како ознака за една земја со своја историја и со свој идентитет.

Како што веќе потенциравме, народот чиј национален идентитет е доведен во прашање ја прифаќа играта и ја изведува конструкцијата Дискантрија како име за сопствената држава. Но, ваквата конструкција покрај семантиката од англиската синтагма (this country = оваа земја) имплицира и други, поинакви значења кои не само што се поклопуваат во контекстот на проблематиката на романот, туку и на особен начин ја надградуваат наративната програма. Станува збор, всушност, за полисемијата на префиксот (морфема, но и лексичка единица - лексема) „дис“ кој во контекст со „кантри“ (како име на една држава) имплицира сосема поинакви значења од значењето кое го елаборираме од површинското ниво (this country = оваа земја):

а) *diss*: Во сложени зборови значи двапати, двојно. Во контекст со „земја“ тоа изгледа вака: „двапати земја“, „двојна земја“. Натамошната импликативна транскрипција на синтагмите покажува дека станува збор за „земја која е двапати именувана“, односно „земја со двојно име“⁸ - Македонија и Дискантрија.⁹

б) *dis*: Во сложени зборови, како префикс, значи „не“. Во контекст со земја се добива конструкцијата „не - земја“. Значи, станува збор за „земја“ која ги губи сите атрибути (етикиети, семи) на земја. Испразнето е нејзиното семантичко јадро кое експлицира или имплицира дека станува збор за земја со што таа земја (со значење на држава) се

⁸ Неизбежна е тутка асоцијацијата (аналогијата) со Богомилството - дуализмот што зазема мошне значајно место во наративната програма на романот „Пророкот од Дискантрија“.

⁹ Сите толкувања на значењето на префиксот „дис“ и на лексичката единица „Дис“ се дадени според Вујаклија (Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд, 1991).

„обезземјува“ (се обездржавува) и станува „не - земја“ (=„не - држава“).

в) *дис*: Во сложени зборови, како префикс којшто со своето значење одговара на нашето „раз-“ и изразува разидување, раздвојување, спротивност воопшто. Во контекст со „земја“ („раз - земја“) имплицира земја на разидувања (во врска со името), раздвоена земја. Потенцираме дека „раздвоеноста“ е насочена кон проблемот со името (реноминација).

г) *Дис*: Староиталски бог на подземниот свет. Детерминацијата „бог на подземниот свет“ не значи ништо друго освен „ѓавол“ (сатана, демон итн.). Во контекст со „земја“ се добива синтагмата „ѓаволска земја“.¹⁰ Ѓаволското е знак за лошото, злото, а тоа би значело дека во романот имаме импликација дека станува збор за „лоша земја“, „зла земја“. Тука повторно се алудира на богоимилскиот дуализам, односно на учењето дека сè што е на небото е божјо и добро, а сè што е на земјата е ѓаволско и лошо. Ѓаволско и лошо е што се променува името на една земја и на еден народ.

Во сите значења на „дис“ (и морфемата и лексемата) се согледува една негативна конотација. Најверојатната импликација (во овој контекст!) од сите значења на „дис“ во соседство со „кантри“ е дека обидот (и сите напори во таа насока) за промена на името на една земја и на еден народ е (се) ѓаволска работа, зло, негативна категорија. Импликациите, значи, од самиот ефект на реноминацијата (Дискантрија) се уште еден наративен сегмент кој во рамките на длабинското ниво ја надградува наративната програма.

¹⁰ Василиј на едно место во романот вели: „Дека работаша со името беше сериозна и дека џаволот ја однел шегаша....“. (ПД, стр. 139).

2.2. Сидот - Бог и ѓавол

Сета предикативност во вториот дел од романот е предизвикана од и е насочена кон сидот. Овој неантропоморфен лик станува доминанта во вториот дел на „Пророкот од Дискантрија“.¹¹ Сидот станува симбол со полисемантичко јадро. Тој е и име, тој е и бог, тој е и ѓавол, тој е и татко - заштитник, но тој е и виновникот за сиромаштијата и за општата депресија на народот, тој е преокупација на секој жител на земјата. Сета енергија на народот е насочена кон сидот, кон постигнување на точката што значи повторно добивање име. Сидот е генетичкиот код за деструкцијата што се јавува како доминантно свойство во романот. Сидот, несомнено, е реквизит (инструмент) со чија помош се гради целокупната наративна структура.

Воочлива е во романот една, пред сè функционална, но и мошне интересна раскажувачка постапка. Секој наративен сегмент е поставен во функција да ја дополнува целокупната наративна програма од една, но се јавува и меѓусебно надополнување на наративните сегменти меѓу себе од друга страна. Токму вакво надополнување имаме меѓу Богоимилството (дуализмот) и дуалистичките атрибути на сидот.¹²

Сидот е Бог. Тој добива божји димензии и божја сила.¹³ Нему луѓето му

¹¹ „Зашто сè овде и ден денеска почнува и завршува со сијот. И мојата таќа и моето помнење и, се чини, сиот мој живот и животот на сите околу мене“. (ПД, стр. 113).

¹² „Имаше, таќа да се изразам, некаква нејојмлива сила тој сиј, како да не го иззраила човечка рака, таќу самој гостиот бог или црниот џавол...“. (ПД, стр. 127).

¹³ Потсетуваме на нашата теза дека сидот добива димензии на чудовиште, станува мит за народот.

се молат и веруваат во него.¹⁴ Ваквата функција сидот ја добива поради тоа што кај него отсуствуваат многу атрибути. Не се знае неговото потекло, не се знае како настанал, непозната е неговата структура, не се знае неговата слаба точка, има немерлива сила - сè се тоа елементи кои имплицираат божји карактер. Токму поради тоа, во свеста на народот сидот добива божји особини, тој станува Бог.¹⁵

Но, сидот истовремено е и ѓаволска творба. Веќе потенциравме дека тој често добива епитети од типот „темен“, „мрачен“. Во него е злoto, затоа што тој е пречката, бариерата поради која народот не може да го поседува или да го врати сопствениот идентитет (името). Сидот има и една значајна дистинктивна ѓаволска особеност - тој генерира деструкција кај народот, сета енергија на безимениот народ е насочена кон уништување на сидот.

Значи, сидот има двоен карактер - тој е бог, но истовремено тој е и ѓавол. Ваквиот карактер на семантичкото јадро на сидот алутира секако на бого-милското учење чија основа, како што видовме, е во дуализмот, односно во двојната опозитна структура на универзумот. На тој начин, овие два наративни сегменти - сидот и Богомилството - се надградуваат и се надополнуваат меѓу себе. Ист е случајот и со другите наративни сегменти. Тоа секако зборува дека романот е изграден врз една стабилна и кохерентна наративна програма.

¹⁴ „*O siyu наши, никаки ој којзнае каква болка и штага. Еве, так клечиме пред тибебе. Оти ваков или онаков тиши си наши. И ние ќе славиме. И не бежаме ој тибебе. Само лишиши бегаати ој муви и ој бубалки. Сакај нè и брани нè и носи ни го лебој насушен!...*“. (ПД, стр. 118).

¹⁵ „*Си велев, боже, до каде доштуркавме, сигојти ни станал боѓ кому щвайати дневно, наутро и навечер, му се молиме...*“. (ПД, стр. 119).

2.2.1. Морфологијата на сидот

Темелот на сидот е поставен во 10 век. Кон крајот на 20 век сидот добива чудовиши димензии.¹⁶ Тој е голем, не-преоден, безобразно бесрамен, има тврдо тело, тој е до секаде, сидот е горостас, има цврста става и непојмлива сила, постојано расте, тој е сид безобразник, стамен и недопирлив. Неговата глава е во небото и никој не може да ја види, тој е пропустлив само од една, од европската страна. Сидот е толку цврст што издржува и под разурнувачката сила на три и пол тони солна киселина.

Овие семи (етикиети, атрибути) ја полнат семемата (неантропоморфен лик) *сио* во текот на нарацијата. Ваквите ознаки се дистрибуирани на различни места во текстот, а нивното собирање на едно место го отсликува ликот на сидот.¹⁷ Семите (ознаките) за сидот го определуваат него како цврст и сигурен наративен елемент. Неговата неуништливост го обезбедува течењето на наративната програма. Предикативноста на субјектот (народот) е насочена кон деструкција (уништување) на објектот (сидот). Неуништливоста (цврстината) на сидот и неговото опстојување на деструкцијата се елементи кои го оправдуваат натамошниот тек на раскажувачката програма. Сè додека субјектот (народот) не ја постигне својата зацртана цел (желба) да го уништи објектот (сидот) нарацијата ќе биде мотивирана (и оправдана). Стабилноста на оската субјект - објект во актантната шема потврдува дека станува збор, всушност, за солидно изграден наративен систем. Сидот не е уништен дури и со последната страница од романот

¹⁶ ПД, стр. 111.

¹⁷ Потсетуваме овде на Jakobsonovата дефиниција на ликот како дисконтинуирана морфема.

(крајот на нарацијата), а народот исто така не се откажува од напорите за уништување на сидот. Намерата (желбата) на субјектот да го унишити сидот не е реализирана. Ваквата поставеност на финишот на раскажувачкото дејство имплицира дека станува збор за незаокружена (отворена) наративна програма. Субјектот сè уште ја нема извршено својата интенција. Предикативноста продолжува и по завршувањето на приказната.¹⁸ Морфографијата на сидот (објектот) и упорноста на народот (субјектот) да се стекне со име се елементи кои ја потврдуваат ваквата теза.

Една од особеностите (атрибутите, семите) на сидот е дека тој од една страна (од европската) е пропустлив, а од другата страна (од македонската) е непропустлив, херметички затворен. Ваквата амбивалентност на сидот не само што се вклопува, туку и ја потврдува опозитната структура на наративната програма во „Пророкот од Дискантрија“.¹⁹ Сидот со ваквите негови особености, иако наизглед пасивен, ја предизвикува (провоцира) и ја мотивира безмалку целокупната дејствителност (предикативност) во раскажувачкиот систем на романот.

2.3. Осојницата и сонцето

„Угорницата - името - сидот“ функционираат како тријада која го

¹⁸ Целта на народот е да го урне сидот, односно да се стекне со име (веќе зборувавме за тоа дека сидот е симбол - знак за името на народот, за националниот идентитет). Наративниот тек во „Пророкот од Дискантрија“ не нуди ниту експликации, ниту импликации за тоа дека тој, народот, ја постигнал својата намера.

¹⁹ Два дела на романот; Василиј - Теофилакт; Богомилството - христијанството; Бог - џавол; Безименост - име(нување); Двојното име за државата; Црвениот воз - синиот воз; Двојниот карактер на сидот итн.

експлицира и го имплицира основното јадро на нарацијата во романот. Трите елементи се надополнуваат меѓу себе и се преклопуваат во голем дел од својата семантичка функција: угорницата е името²⁰, името е угорница, сидот е на најугорното, сидот е името. Угорницата се раѓа паралелно со сидот. Поставеноста на сидот на најугорното од угорницата ја имплицира идентичната семантика на овие два симбола - угорницата и сидот. Нивната функција е да го акцентираат мачниот пат (со безброй препреки - противници) на субјектот (народот) до објектот (сидот = името). Угорницата станува осојница поради постојаното растење на сидот чија сенка сè повеќе и повеќе се зголемува. Значи, сидот генерира простор кој не е благопријатен за човекот. Осојницата подразбира отсуство на сонце, а отсуството на сонце имплицира отсуство на живот. Ваквите детерминацији покажуваат дека народот на угорницата се соочува со егзистенцијален проблем, а тоа е негирањето на неговиот национален идентитет. Отсуството на сонцето (осојницата) овде функционира само како симбол кој ја потенцира таа „загрозеност“ на народот.²¹

2.4. Возот

Во рамките на актантната шема на наративната структура во романот, возот има двојна функција - тој на

²⁰ „...Угорницава сами си ја завикавме „дискантрија“. (ПД, стр. 138).

²¹ Со отсуството на сонцето (осојница) се алудира на уште еден симбол поврзан со оспорувањето на националниот идентитет. Станува збор за негирање на знамето (како државен и национален симбол) од страна на „другата страна од сидот“. Промената на тој симбол (од традиционалното шеснаесетзрачно сонце во „пропелер“ - ПД, стр. 139) е уште еден чекор кон националното обезличување.

почетокот е помошник, но подоцна е трансформиран во противник. Ваквата трансформација на предикативната функција на возот се вклопува во раскажувачката структура во која субјектот не ја исполнува својата цел насочена кон објектот. Една од причините за тоа е токму промената на актантната функција (куќичка) на возот.

Возот е изграден за да се сруши сидот, односно за да може субјектот (народот) со него да ја исполни својата цел (намера, желба) да стигне до името (оспорениот национален идентитет). Значи, возот има чиста функција на помошник. Неговите димензии се хиперболизирани, фантастични:

„Беше решено да се направи голем воз, не обичен каков што веќе до имаше, туку необичен, многу долг, од Скопје до Велес да се пропиѓа, со четири илјади вагони и илјада локомотиви за влечење! Пробај и замисли ше молам! Кочија долг колку, да речеме, од Евбеја до Атина влечена од пет милиони бели коњи!“²² Или: „Се виудавеше штој како лутка лишка од скопската железничка преку Зелениково и Каџина река, низ шесништи, древен Таор покрај макиниот Аксиос сè до зачарената велешка железничка“.²³

Ваквите димензии на возот соодветствуваат со огромните димензии на сидот.²⁴ На еден митологизиран неантропоморфен лик (сидот) може да му се спротивстави исто така митологизиран неантропоморфен лик како јунак (возот). Но, една сосема маргинална сема

²² ПД, стр. 141.

²³ ПД, стр. 146.

²⁴ За да се уништи сидот кој, како што веќе елаборираме, станува чудовиште, мора да се направи (изгради) воз - чудовиште. Ете го тој „јунак“ по кој „плач“ наративната структура во романот. Но, актантот „воз“ не ја извршува својата мисија (функција). Тој добива особини на негативен јунак, на антихерој.

(бојата) на возот како актант ја трансформира неговата функција од помошник во противник. Ваквата апсурдност на релацијата субјект (народот) - објект (сидот) - помошник/ противник (возот) се вклопува во апсурдноста на проблематизирањето (негирањето) на националниот идентитет на народот (субјектот).

2.4.1. Црвениот воз vs синиот воз

Диференцирањето (подвојувањето) на групниот субјект (колективен лик - народот) на „црвени“ и „сини“ се врши врз идеолошки категории чии корени треба да се бараат во едно поодамнешно ривалство. Станува збор за две спротивставени политички идеологии кои влегуваат во конфликт поради мошне ирелевантен проблем за мошне релевантно прашање. Бојата на возот не игра апсолутно никаква улога за неговата основна функција - да го урне сидот. Значи, бојата е ирелевантен атрибут на возот за неговата актантна функција помошник на субјектот. Конфликтот меѓу „црвените“ и „сините“ за бојата на возот не е насочен кон тоа да го реши проблемот со националниот идентитет (сидот = името), туку да го реши не важно прашање чија идеологија (политичка) ќе биде доминантна - на црвените или на сините. Временската постапеност на настаните со „црвената и сината боја“ кореспондира со историските политички настани во државата во последната деценија на 20 век. Прецизно се наведува годината 1998 кога настанила промената на бојата на возот од сина во црвена. Токму тогаш, во таа 1998 година, на македонската политичка сцена настана голема промена во рамките на владејачките структури. Во текот на нарацијата се споменува и гласање по што настанила таа промена „од

цино во црвено“. Со тоа се алудира на парламентарните избори во 1998 година. Време на избори - време на поделби на народот поради определеноста за една или за друга политичка опција. Станува збор, всушност, за потенцирање на синдромот на делбите како атрибут (етикета - сема) на субјектот (народот) дури и тогаш кога се во прашање многу важни национални и државни интереси. Овој нефункционален конфликт (за бојата на возот) е симбол (знак) за вечноот неедињество на народот. Тоа значи дека и овој конфликт, како еден од многите наративни сегменти, има функција да ја дополни целокупната наративна програма од една и да ги доопредели одделните други наративни сегменти од друга страна. Той конфликт кореспондира со категоријата која ја нарековме автореноминација (самопреименување) што имплицира самоуништување.²⁵ Врз тој принцип, како што веќе кажавме, е изградена целокупната раскажувачка структура на романот - еден наративен сегмент да надополнува друг наративен сегмент, а таквата спрега ја гради целокупноста на наративната програма.

²⁵ Народот самоиницијативно (несвесно) го менува името на својата држава во Дискантија. Поттикот за ваквата постапка навистина доаѓа од надвор, но тоа не го негира фактот дека самиот народ со една трагикомична конструкција си го оспорува својот национален идентитет. Антилогичниот конфликт за бојата на возот го потврдува тоа. На чело на ваквиот конфликт стојат лидерите (на црвените и на сините). Значи, проблемот на оспорувањето на националниот идентитет се лоцира кај водачите (лидерите) на државата. Той проблем зема сè поширок замав поради преокупираноста на тие лидери со маргинални прашања за државата, но значајни за нив како политички идеолози. Тоа е и функцијата на овој конфликт - да ги маркира огромните политички пропусти на водачите на овој народ кои повеќе се грижат за сопствените кариери, отколку за националните и за државните интереси (ПД, стр. 161 - 163).

2.5. Бегството

Еден кус раскажувачки сегмент којшто се вклопува во целокупниот амбиент на наративниот setting е иселувањето на народот од угорницата, односно од Дискантија. Категориите бесперспективност и депресија се основните поттици кои го присилуваат народот на ваков чекор - напуштање на сопствениот дом и заминување во странство. Ваквата предикативност на еден значаен дел од народот (субјектот) е предизвикана од повеќе елементи кои веќе ги елаборираме - угорницата, сидот, осојничката, името (оспорувањето на националниот идентитет), делбите, сиромаштијата итн. Значи, бегството се јавува како последица на преостанатите наративни сегменти. Во наративната програма сега имаме ситуација еден наративен сегмент да биде генериран од други наративни сегменти. Нарацијата генерира нарација.

Но, оние што имаат намера да ја напуштат угорницата се соочуваат со еден огромен проблем (пречка - противник). Станува збор за „затвореност“ на државата од сите страни. Од една страна, јужната, е сидот со својата непропустливост, а од друга страна е провалијата на запад, север и исток.²⁶ Провалијата (како и возот!) има двојна актантна функција - противник за оние што сакаат да ја напуштат државата и помошник за оние што сакаат да останат во неа и кои сè уште се обидуваат да го

²⁶ „И за кусо време, можам да ји кажам, барем половина народ се насобра крај северната и крај источната провалија..., но сè ишто гледале пред себе биле ужасни синџилии во кои ретко кој, како Лиле и некои други, имале храброст да се спушташе зашто било между струмно и удолно а патчиња никаде немало“. (ПД, стр. 160).

урнат сидот и да стигнат до името.²⁷ Отсеченоста од светот (од Европа), практично, врши функција на помошник во приближувањето кон светот (кон Европа) на народот кој се бори против „сидот што значи име“, против националното обезличување.

3. ИДНИНАТА

Субјектот (народот) не ја извршува својата наративна актантна функција, не успева да го урне сидот и да се здобие со име. Неговата предикативност и натаму останува отворена. Како наративен елемент кој ја презема дејствителноста и ја води во иднината се јавува огнот.²⁸ Дискантрија гори по краевите, по секој раб од трите стрмни провалии на исток, на запад и на север и,

полека но сигурно, се претвора во огромна запалена клада. Но, таа сè уште не гори за народот, туку за омразата на Василиј. Ако кладата биде запалена за народот, тогаш во неа ќе изгори и другиот народ кој го проблематизира националниот идентитет на Македонецот, народот на Теофилакт.²⁹

Иднината се гледа во елиминација на вековната омраза меѓу Василиј и Теофилакт, меѓу двата народа, нејзино спалување на клада: „*Само коѓа ќе не ѡолтне огнот, сè ќе се смири, стапите спирасии ќе ги снема, возот ќе претгне, сигот ќе се урне и запалената Дискантија ќе се изгасне*“.³⁰ Човечки е да се мрази, но уште почовечки е да се простува.³¹

²⁷ За да се урне сидот, во возот мора да има два милиона луѓе. Иселувањето на народот ја намалува оваа бројка и го оневозможува потфатот против сидот. Во тој контекст провалијата (која го спречува иселувањето) ја добива актантната функција на помошник.

²⁸ Потсетуваме на тоа дека категориите минато, сегашност и иднина од временската оска се мешаат во романот „Пророкот од Дискантрија“. Целта е да се обезвремени предикативноста и да се релативизира категоријата време.

²⁹ ПД, стр. 173 - 174.

³⁰ ПД, стр. 174.

³¹ „*Се сојгласуваши? Тоѓаи и просити ми, нека ти е и проситено, и просити ми, нека ти е и проситено, и просити ми, нека ти е и проситено. И нека ѝори!*“.

(ПД, стр. 175).



ISSN 0038-5972